

Zavod za zastitu na spomenice.
na kultura na grad

91000 Skopje



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 12 јуни 1981

БЕЛГРАД

БРОЈ 32

ГОД. XXXVII

Цена на овој број е 24 динари. — Претплата за 1981 година изнесува 1.000 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

326.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК

Се прогласува Законот за измена на Законот за боречкиот додаток, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 9 јуни 1981 година.

П бр. 79

9 јуни 1981 година

Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

Претседател на Собранието
на СФРЈ,

Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК

Член 1

Во Законот за боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72 и 33/76) во член 3 ставот 3 се менува и гласи:

„Ако во првото полугодие на текуштата година просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија порасне над 8% во однос на декември претходната година основот за определување на боречкиот додаток се зголемува од 1 јули текуштата година за процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во истиот период.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

327.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“

Се прогласува Законот за измена на Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 9 јуни 1981 година.

П бр. 80

9 јуни 1981 година

Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

Претседател на Собранието
на СФРЈ,

Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“

Член 1

Во Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73 и 33/76) во член 24 ставот 2 се менува и гласи:

„Ако во првото полугодие на текуштата година просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија порасне над 8% во однос на декември претходната година, примањето од член 13 на овој закон се зголемува од 1 јули текуштата година за процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во истиот период.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

328.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ**

Се прогласува Законот за измена на Законот за воените инвалиди, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 9 јуни 1981 година.

П бр. 81
9 јуни 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

Претседател на Собранието
на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ****Член 1**

Во Законот за воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72 и 33/76) во член 39 ставот 3 се менува и гласи:

„(3) Ако во првото полугодие на текуштата година просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија порасне над 8% во однос на декември претходната година, паричните примања од став 1 на овој член се зголемуваат од 1 јули текуштата година за процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во истиот период.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

329.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ**

Се прогласува Законот за измена на Законот за основните права на лицата одликувани со Орден

на народен херој, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 9 јуни 1981 година.

П бр. 82
9 јуни 1981 година
Белград

Претседател на
Претседателството на
СФРЈ,

Sergej Kraigher, с. р.

Претседател на Собранието
на СФРЈ,

Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ****Член 1**

Во Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74 и 33/76) во член 13 ставот 7 се менува и гласи:

„Ако во првото полугодие на текуштата година просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија порасне над 8% во однос на декември претходната година, примањето од ст. 1 до 4 на овој член се зголемува од 1 јули текуштата година за процентот на порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во истиот период.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

330.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за измена на Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 9 јуни 1981 година.

П бр. 83
9 јуни 1981 година
Белград

Претседател на
Претседателството на
СФРЈ,

Sergej Kraigher, с. р.

Претседател на Собранието
на СФРЈ,

Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА БОРЦИТЕ ОД ШПАНСКАТА НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНА И РЕВОЛУЦИОНЕРНА ВОЈНА ОД 1936 ДО 1939 ГОДИНА****Член 1**

Во Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73 и 33/76) во член 25 ставот 2 се менува и гласи:

„Ако во првото полугодие на текуштата година просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија порасне над 8% во однос на декември претходната година, примането од член 14 на овој закон се зголемува од 1 јули текуштата година за процентот на порастот на просечниот личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во истиот период.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

331.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1981 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници во 1981 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 9 јуни 1981 година.

П бр. 84
9 јуни 1981 година
Белград

Претседател на
Претседателството на
СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

Претседател на Собранието
на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1981 ГОДИНА****Член 1**

Општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници не можат во 1981 година да располагаат со дел од општествените средства во износ што одговара на 2,347% од приходите што на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија односно на тери-

торијата на одделни републики и автономни покраини ги оствариле тие заедници во 1980 година.

Привремената забрана на располагањето од став 1 на овој член не се однесува на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници за кои тоа е определено со пропис на републиката односно на автономната покраина.

Процентот од став 1 на овој член во кој општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници не можат да располагаат со дел од општествените средства во 1981 година може да биде утврден поинаку отколку во став 1 на овој член, кога тоа е предвидено со пропис на републиката односно на автономната покраина.

Во случајот од ст. 2 и 3 на овој член, вкупните средства со кои општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници на територијата на републиката односно на територијата на автономната покраина не можат да располагаат, мораат да му одговараат на вкупниот износ утврден според одредбата на став 1 од овој член.

Член 2

За основа за примената на процентот од член 1 на овој закон ќе се земат податоците за износот на средствата за општа и заедничка потрошувачка од официјалните податоци на Службата на општественото книговодство на Југославија („Статистички билтен на СОКЈ“, бр. 12/80), намален за износот на приходите на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и средствата на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, со тоа што добиениот износ се зголемува за износот на кредитите и обврзниците од 22.544.100.000 динари, што ги примила односно што ги издала федерацијата во 1980 година.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

332.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА — КРЕДИТНИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ НА ОСНОВНИТЕ БАНКИ ВО 1981 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства — кредитниот потенцијал на основните банки во 1981 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 9 јуни 1981 година.

П бр. 85
9 јуни 1981 година
Белград

Претседател на
Претседателството на
СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

Претседател на Собранието
на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА — КРЕДИТНИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ НА ОСНОВНИТЕ БАНКИ ВО 1981 ГОДИНА****Член 1**

Основните банки во 1981 година не можат да располагаат со дел од општествените средства — кредитниот потенцијал што му одговара на износот од 0,52% од вкупниот износ на кредитниот потенцијал на секоја од тие банки, со состојба на ден 31 декември 1980 година.

Забраната на располагањето од став 1 на овој член не се однесува на денот од општествените средства — кредитниот потенцијал на основните банки, што основите банки ги здружиле и ги исполниле своите обврски до денот на влегувањето во сила на овој закон, согласно со Законот за Југословенската банка за меѓународна економска соработка и за заедничките финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78).

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

333.

Врз основа на член 279 став 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со член 4 од Законот за обезбедување средства за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/79) и член 9 од Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/80), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 10 јуни 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТРУКТУРАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ЈА ПРЕТСТАВУВААТ ОСНОВАТА ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА

1. Структурата на средствата, како основа за валоризација на средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година, ја претставуваат:

1) износот од 36,356,600.000 динари, односно 87,35% од вкупните средства што се валоризираат, по основа на зголемувањето на цените на градењето;

2) износот од 5.266,700.000 динари, односно 12,65% од вкупните средства што се валоризираат, по основа на зголемувањето на цените на инвестиционата опрема.

2. Валоризација на средствата според структурата на средствата од точка 1. на оваа одлука ќе се врши за секоја година врз основа на средствата што ги уплатиле републиките и автономните покраини во претходната година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“,
Собрание на СФРЈ

АС бр. 360
10 јуни 1981 година
Белград

Претседател на
Собранието на СФРЈ
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател на
Соборот на
републиките и
покраините,

Зоран Попич, с. р.

334.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја разгледуваше на седницата на Соборот од 3 февруари 1981 година Анализата на Сојузниот извршен совет за состојбата и актуелните проблеми на самоуправното судство.

Врз основа на расправата за Анализата за состојбата и актуелните проблеми на самоуправното судство на седницата на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, како и расправата која за оваа анализа е извршена во Одборот на Сојузниот собор за правосудство и Одборот на Сојузниот собор за општествено-политички односи, Сојузниот собор оценува дека во организирањето, функционирањето и развојот на самоуправните судови се постигнати значајни, иако се уште почетни резултати. Во процесот на самоуправното трансформирање и поопштествување на судските функции сите форми на самоуправни судови — судовите на здружениот труд, арбитражите, мировните совети, избраните судови и др. — не се развиваа во согласност со можностите што на тој план ги даваат Уставот на СФРЈ и Законот за здружениот труд со барањата и потребите на здружениот труд и на другите форми на самоуправно организирање, како и со интензивниот развој на вкупните самоуправни општествено-економски и општествено-политичките односи чиј интегрален дел и значаен фактор се самоуправните судови.

Имајќи ја предвид постојната состојба, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ укажува на потребата собранијата на општествено-политичките заедници и нивните извршни органи, организациите на здружен труд, стопанските комори, месните заедници, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници да преземат неопходни мерки за побрзо основање, поттикнување на активноста и афирмирање на сите форми на самоуправни судови.

При постоењето на релативно мал број судови на здружениот труд (во целата земја дејствуваат вкупно 49 основни судови на здружениот труд, а во одделни републики постојат вкупно 2, односно 3 такви суда) и постојаниот пораст на бројот на споровите што се решеваат пред нив, доаѓа до таква отповареност на овие судови со спорни предмети која значајно вијае врз нивната ефикасност и предизвикува сè поголеми тешкотии во поглед на отставувањето на самоуправните права на работните луѓе и на здружениот труд во целост во постапката пред овие органи.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ особено ја истакнува потребата здружениот труд да се организира и ангажира во потребната мера во согласност со Уставот на СФРЈ и со Законот за здружениот труд и со своите самоуправни акти да основа самоуправни судови кои ќе ги решаваат несогласностите и настанатите спорови во организациите на здружен труд.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оцењува дека за надминување, односно за отстранување на несогласностите што произлегуваат од самоуправните односи во здружениот труд и во другите самоуправни организации и заедници, како и за отстранување на другите причини што доведуваат до самоуправни спорови, од исклучително превентивно значење е преземањето на сите потребни мерки и активности со цел за постојан развој на самоуправањето и на социјалистичките самоуправни односи. На тој план покрај работните луѓе и нивните самоуправни органи и тела, посебна улога и одговорност имаат организираниите субјективни социјалистички сили.

Во согласност со овие оценки, констатации и ставови, врз основа на член 136 од Деловникот на Собранието на СФРЈ и член 19 од Деловникот на Сојузниот собор, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата од 9 јуни 1981 година донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

ЗА МЕРКИТЕ ЗА НАТАМОШЕН РАЗВОЈ НА САМОУПРАВНОТО СУДСТВО

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ја прифаќа Анализата за состојбата и актуелните проблеми на самоуправното судство.

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ укажува на потребата, со цел за создавање на што поповолни услови за основањето, работата и афирмацијата на сите форми на самоуправни судови и натамошната самоуправна трансформација на правосудството во целост, да се обезбедат и соодветни законски решенија, што наметнува потреба од определено преиспитување на постојните закони од оваа област.

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го обврзува Одборот за правосудство на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го разгледа Законот за судовите на здружениот труд и да предложи соодветни измени и дополненија со цел за што потполно усогласување на Законот со интенциите на Уставот на СФРЈ и на Законот за здружениот труд.

Сојузниот собор го обврзува Сојузниот извршен совет да ги разгледа сите сојузни закони што се однесуваат на работата на судовите на здружениот труд и на другите форми на самоуправни судови и да предложи измени односно дополненија на тие закони за да се овозможи што подоследно остварување на местото и улогата на самоуправните судови во политичкиот систем на социјалистичкото самоуправавање.

Измените и дополненијата на важечките закони од оваа област треба посебно да овозможат здружениот труд со своите самоуправни акти да формира самоуправни судови кои во самите организации на здружен труд би ги разрешувале споровите што произлегуваат од општествено-економските односи и од другите самоуправни односи.

4. Со оглед дека постојното законско решение, според кое во постапката пред судовите на здружениот труд се применуваат соодветните одредби од Законот за процесната постапка, секогаш не одговара на природата на спорните односи кои се расправаат пред овие судови — особено кога се во прашање статусните и доходовните односи — Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет да ја разгледа потребата од донесување закон за постапката пред судовите на здружениот труд.

5. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оценува дека е потребно разгледувањето на состојбата и на актуелните проблеми на самоуправното судство што побрзо да се изврши во организациите на здружен труд, во собранијата на општествено-политичките заедници, во самоуправните инте-

ресни заедници, во месните заедници и во општествено-политичките организации со цел навремено да се преземат потребни мерки и активности кои ќе придонесат за отстранување на уочените проблеми во оваа област и ќе го забрзаат натамошниот развој и афирмацијата на сите форми на самоуправни судови.

6. За спроведувањето на Заклучоците ќе се грижи Одборот за правосудство на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Во реализацијата на Заклучоците, кои се однесуваат на задачите на Одборот за правосудство, Одборот ќе оствари соработка со работните тела на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — со Одборот за општествено-политички односи, со Одборот за општествено-економски односи, со Законодавно-правната комисија, како и со Комисијата на Собранието на СФРЈ за следење и спроведување на Законот за здружениот труд.

7. Овие заклучоци ќе се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 70-1/80-030

9 јуни 1981 година

Белград

Сојузен собор на Собранието
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Претседател
на Сојузниот собор,
Стана Томашевиќ-Ариесен, с.р.

335.

Врз основа на член 305 став 6 и член 307 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРИВРЕМЕН УВОЗ НА СТОКИ

Член 1

Во Уредбата за условите за привремен увоз на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/81) по член 13 се додава нов член 13а, кој гласи:

„Привремен увоз на јахти, едрилици и на други пловни објекти со пливачки врски што им припаѓаат и со прибор за котвење наменети за спорт и разонода, може да се врши под услов привремениот увоз да го врши организација на здружен труд регистрирана за вршење на дејноста изнајмување на странски јахти, едрилици и на други пловни објекти, врз основа на договор со странски спортски клубови и нивните сојузи, заради отстапување на странските туристи — членови на тие клубови и нивните сојузи, за користење во Југославија без наломест.

Царинарницата го одобрува привремениот увоз од став 1 на овој член врз основа на претходно добиеното мислење од Општото здружение на туристичкото стопанство на Југославија“.

Член 2

Во член 16 став 1 точка 10 на крајот точката се заменува со точка и записка и потоа се додава нова точка 11, која гласи:

„11) јахтите, едрилиците и други објекти со пливачки врски што им припаѓаат и со прибор за котвење наменети за спорт и разонода, регистрирани во странство, што домашните организации на здружен

труд регистрирани за вршење на дејноста изнајмување на странски јахти, едрилицы и други пловни објекти, врз основа на договор со странските фирми, им ги изнајмуваат на странските туристи за користење во Југославија. Царинарницата може да одобри привремен увоз само во рамките на количината на јахтите, едрилиците и другите пловни објекти за кои Сојузниот секретаријат за надворешна трговија дал посебна согласност.“

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п.бр. 230
28 јуни 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

336.

Врз основа на член 216 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРОТОКОЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Протоколот на Сојузниот извршен совет, основан со Одлуката за организацијата и работата на Протоколот на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/69 и 52/75), продолжува да работи како самостојна стручна служба под назив Протокол на Сојузниот извршен совет (во натамошниот текст: Протоколот), со положбата и овластувањата утврдени со оваа одлука.

2. Протоколот врши за потребите на Сојузниот извршен совет (во натамошниот текст: Советот) соодветни задачи и стручни работи од надлежност на Советот што се однесуваат особено на:

- 1) доаѓање и престој на претставници на странски држави и меѓународни организации и на странски лица што претстојуваат во Југославија по покана од Советот или на неговите членови;
- 2) службено заминување на членовите на Советот во странство и службени посети на членовите на Советот во земјата;

3) претставување на Советот и неговите членови на јавни приредби и други свечености;

4) прием во Советот на претставници од републиките и автономните покраини и од други општествено-политички заедници, како и на претставници од општествено-политички и други организации.

Протоколот ги врши задачите и работите од став 1 на оваа точка и за потребите на сојузните општествени совети, сојузните органи на управата и сојузните организации, освен за Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

3. Протоколот има свој печат.

4. Со работата на Протоколот раководи шефот на Протоколот кој за својата работа и за извршувањето на задачите и работите од Протоколот одговара пред Советот.

Во поглед на раководењето со работага на Протоколот и одлучувањето за засновање и престанување на работниот однос на работниците во Прото-

колот, шефот на Протоколот има право и должно-сти на функционер што раководи со сојузен орган на управата.

5. Врз организацијата и работата на Протоколот, во поглед на овластувањата на шефот на Протоколот, се применуваат прописите што важат за сојузните органи на управата, ако со оваа одлука не е определено поинаку.

6. Шефот на Протоколот и работниците во Протоколот ги остваруваат своите самоуправни права во работната заедница на Протоколот на начин утврден со статутот и со другите самоуправни општи акти во согласност со закон.

7. Во вршењето на задачите и работите Протоколот соработува со надлежните републички и покраински органи, како и со сојузните органи на управата и сојузните организации.

8. Средства за работа на Протоколот се обезбедуваат од буџетот на федерацијата.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за организацијата и работата на Протоколот на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/69 и 52/75).

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 231
5 јуни 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

337.

Врз основа на член 48 став 3 од Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРАТКИ НА ЖИВОТНИ, ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗВОДИ, ЖИВОТИНСКИ СУРОВИНИ, ЖИВОТИНСКИ ОТПАДОЦИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ СО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНЕСЕ ЗАРАЗНА БОЛЕСТ ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ГРАНИЦАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. За вршење задолжителен ветеринарско-санитарен преглед на граничните премини при извозот, увозот и провозот на пратки на животни, животински производи, животински сировини, животински отпадоци, семе за вештачко осеменување и други предмети со кои може да се пренесува заразна болест, се наплатува надомест.

2. Височината на надоместот за вагонски, камионски, бродски, контејнерски и авионски пратки изнесува, и тоа:

1) за пратки на животни (копитари и чапункари) во превозно средство:

— при извозот, до 10 тони нето-тежина — 200 динари, а за секоја понатамошна започната тона — уште по 10 динари;

— при увозот, до 10 тони нето-тежина — 250 динари, а за секоја понатамошна започната тона — уште по 15 динари;

— во провоз (транзит), до 10 тони нето-тежина — 300 динари, а за секоја понатамошна започната тона уште по 30 динари;

2) за пратки на животни (живина, птици, зајаци, питоми зајаци и дивеч, како и мајмуни за лабораториски цели) во превозно средство:

— при извозот и увозот, до 5 тони нето-тежина — 200 динари, а за секоја понатаму започната тона — уште по 15 динари;

— во провоз (транзит), до 5 тони нето-тежина 240 динари, а за секоја понатаму започната тона — уште по 30 динари;

3) за пратки на еднодневна перјаста живина (пилења, мисирчиња, гувчиња, пајчиња и др.) во превозно средство:

— при извозот и увозот, до 10.000 парчиња — 200 динари, а за секоја понатамошна започната 1.000 парчиња — уште по 10 динари;

— во провоз (транзит) до 10.000 парчиња — 240 динари, а за секоја понатамошна започната 1.000 парчиња — уште по 30 динари;

4) за пратка на месо во превозно средство:

— при извозот, до 10 тони нето-тежина — 200 динари, а за секоја понатамошна започната тона — уште по 10 динари;

— при увозот, до 10 тони нето-тежина — 250 динари, а за секоја понатамошна започната тона — уште по 15 динари;

— во провоз (транзит), до 10 тони нето-тежина — 300 динари, а за секоја понатаму започната тона — уште по 30 динари;

5) за пратки на производи од месо, маст, млеко и производи од млеко, јајца и производи од јајца, семе за вештачко осеменување на животни, пратки на риби, пчели, свилени буби, жаби, полжави, школки, желки и други лазаачи и мекотелци и на сите нивни производи, пратки на лој, брашно од животинско потекло, (од месо, месно-коскено, крвно, рибино, од пердуви, рожни делови и др.), пратки на мешаница на храна за животни што содржат сировини од животинско потекло, пратки на кожа, коски, волна, влакна, четина, грива, опашки, рогови, копита и чапунки, пратки на одделни животински органи (внатрешни органи, жлезди и др.) животински телесни течности (крв, жолчка и др.) и за пратки на други земјоделски производи, ако со меѓународни договори за тие пратки се бара уверение за здравствената состојба дека произлегуваат од подрачја што не се заразени со заразни болести на животни, во превозно средство:

— при извозот и увозот, до 10 тони нето-тежина — 250 динари, а за секоја понатаму започната тона уште по 15 динари;

— во провоз (транзит), до 10 тони нето-тежина — 300 динари, а за секоја понатаму започната тона — уште по 30 динари;

3. Височината на надоместот за денковни пратки изнесува, и тоа:

1) за секое грло крупно животно, односно за секои започнати 10 парчиња ситни животни или 50 парчиња живина:

— при извозот и увозот — 70 динари;

— во провоз (транзит) — 150 динари;

2) за пратките од точка 2 на одредбата под 5 на оваа одлука:

— при извозот и увозот, до 3 коleti — 150 динари, а за секој понатамошен колет — уште по 15 динари;

— во провоз (транзит) до 3 коleti — 240 динари, а за секој понатамошен колет — уште по 30 динари.

Вкупниот надомест за една денковна пратка не може да изнесува повеќе од височината на надоместот пропишана за тој вид пратка, ако таа би се испраќала како вагонска, камионска, бродска, контејнерска или авионска.

За животни што се прогонат преку границата на СФРЈ, надомест се плаќа како за денковна пратка.

4. Височината на надоместот за луксузни животни (кучиња, мачки, мајмуни, украсни птици и други припитомени животни) по парче, односно по пратка изнесува, и тоа:

1) при извозот и увозот — 300 динари;

2) во провоз (транзит) — 360 динари.

5. За остатокот на товарот по чистењето на бродот, односно шлепот, по бродот, односно по шлеп височината на надоместот изнесува, и тоа:

1) по домашен брод, односно шлеп — 300 динари;

2) по странски брод, односно шлеп — 360 динари.

6. За извршениот преглед на пратките од точ. 2 до 5 на оваа одлука во провоз (транзит), надомест се плаќа на влезниот граничен премин. По исклучок, ако не е извршен преглед на влезниот граничен премин, прегледот на пратката се врши на излезниот граничен премин, а надоместот за прегледот се зголемува за 100% од надоместот предвиден во точ. 2 до 5 на оваа одлука.

За извршениот преглед на пратките од точ. 2 до 5 на оваа одлука во провоз (транзит) што се претовараат во југословенски луки и воздухопловни пристаништа надоместот од точ. 2 до 5 на оваа одлука се зголемува за 50%.

7. Износот на надоместот за преглед на пратките од точ. 2 до 5 на оваа одлука кои се извршуваат во текот на ноќта (на граничните премини на кои за тоа постојат услови — светло од 550 лукса на 90 cm од предметот што се прегледува, обезбедени колосеци, и сл.), се зголемува за 50% од надоместите предвидени во точ. 2 до 5 на оваа одлука.

8. Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на надоместот за вршење на задолжителен ветеринарско-санитарен преглед на пратки на животни, животински производи, животински сировини, животински отпадоци, семиња за вештачко осеменување и други предмети со кои може да се пренесе заразна болест во прометот преку државната граница („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/78).

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 232

5 јуни 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

338.

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА РАСТЕНИЈАТА ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ГРАНИЦАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. За вршење задолжителен здравствен преглед на растенијата во прометот преку границата на СФРЈ се наплатува надомест.

2. Височината на надоместот за задолжителниот здравствен преглед на пратките на растенија што се известуваат или увезуваат, зависно од видот на пратката изнесува, и тоа:

1) за вагонски и камионски пратки и за пратки во контейнери, до 10 тони — 200 динари, а за секоја понатамошна тона, односно започната тона во пратка над 10 тони — уште по 13 динари;

2) за бродски пратки — 8 динари за една тона, а најмалку 130 динари за една пратка;

3) за денковни и авионски пратки до 3 колет — 200 динари, а за секој понатамошен колет — уште по 8 динари;

4) за поштенски пратки до 10 килограми — 40 динари, а за секој понатамошен килограм — уште по 5 динари;

5) за пратки што патниците и персоналот на превозните средства ги носат со себе, до 10 килограми — 40 динари, а за секој понатамошни започнати 10 килограми — уште по 13 динари;

6) за пратки на дрва (трупци, режана граѓа, јамско дрво, разни видови преработки од дрво и др.) — 8 динари за секој кубен метар, а за пратки на целулозно и огревно дрво — 5 динари за секој кубен метар;

7) за помошни прегради од штици на брод или шлеп што по употреба се отстрануваат од нив — 60 динари за секој кубен метар;

8) за преглед на остатоци на товар од растително потекло по чистењето на брод, односно шлеп — 500 динари по брод односно шлеп.

3. Височината на надоместот за задолжителниот здравствен преглед на пратки на растенија што во провозот низ Социјалистичка Федеративна Република Југославија се претовараат или се превозат во отворени превозни средства, зависно од видот на пратката изнесува, и тоа:

1) за вагонски и камионски пратки освен за пратки на дрво, до 10 тони — 300 динари, а за секоја понатамошна тона односно започната тона во пратка над 10 тони — уште по 30 динари;

2) за бродски пратки освен за пратки на дрво — 15 динари, по една тона, а најмалку 120 динари за една пратка;

3) за пратки на дрво (трупци, режана граѓа, јамско дрво, разни видови преработки од дрво и др.), без оглед дали се превезуваат како вагонски, камионски или бродски пратки — 7,50 динари за секој кубен метар, а за пратки на целулозно и огревно дрво — 6 динари за секој кубен метар.

4. Надоместот за задолжителниот здравствен преглед за семе и насаден материјал се зголемува за 50% од височината на надоместот определен во одредбите под 1 до 5 на точка 2 и одредбите под 1 и 2 на точка 3 од оваа одлука.

5. На празна амбалажа од растително потекло што се враќа во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а служела за испраќање на

пратки на растенија, се плаќа 50% од височината на надоместот определено во одредбите под 1 до 3 на точка 2 од оваа одлука.

6. Ако увозникот, извозникот, односно провозникот бара да се прегледа амбалажата за стоки што не подлежат на задолжителен здравствен преглед, надоместот се плаќа како за вагонска, односно бродска пратка.

7. Ако извозникот навремено не ги подготви стоките за задолжителен здравствен преглед, а повикува инспектор да ги прегледа стоките и инспекторот излезе на местото на натоварот во определено време, извозникот е должен на име денгуба на инспекторот да му плати 100 динари по еден час чекање.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на надоместот за вршење задолжителен здравствен преглед на растенијата при увозот и извозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/78).

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 233

5 јуни 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Иво Марган, с.р.

339.

Врз основа на член 29 став 1 точка 10 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА НА УРЕДИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ДИСТРОФИЧАРИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Ослободени се од плаќање царина на специфична опрема, уреди и инструменти Сојузот на здружението на дистрофичарите на Југославија, за потребите на лицата заболени од мускулни и невромускулни болести, од подолунаесдените тарифни броеви, односно ставеви на Царинската тарифа, и тоа:

Тарифен број на Царинската тарифа	На именување
1	2
39.07/2	Санитарни и тоалетни предмети Ех. — Санитарни портабал-подвижни столчи — Додатоци за санитарни уреди (клозетски шолји, кади и др.)
39.07/8д	Други производи од материјали од тар. бр. 39.01 до 39.06, друго Ех.
84.22/6а-1	Еластични валјаци за промена на положбата на тешки болни Други машини и уреди за дигање, манипулација, натовар или истовар, друго Ех. — Подвижни платформи за скали, за манипулација на инвалиди во инвалидски колички

1	2
	— Дигалки за влегување на неподвижни лица во автомобил
	— Дигалки за влегување на неподвижни лица во када
84.51/1	Машини за пишување со обични букви, електрични Ех.
	— Специјални електрични машини за пишување со посебен управувач и со визуелна контролна табла
85.19/12	Други командни табли Ех.
	Командни табли за контрола на околината и комуницирање, за дистрофичари
87.02/2а-1	Автобуси составени Ех.
	Специјални автобуси со подвижна платформа за организиран превоз на инвалиди во колички
87.11	Количка за инвалиди, со мотор или без мотор или механички задвижувања на друг начин Ех.
	— Електромоторна инвалидска количка за внатрешна употреба, со специјален дигач
	— Електромоторна инвалидска количка за надворешна употреба, со адаптер за совладување на една скала — работник
	— Инвалидска количка за домашна употреба за деца и младина со подвижно седиште
90.05	Дурбини или двогледи (монокуларни и бинокуларни) со призма или без нив Ех.
	Призматични очила
90.18/8	Апарати за вештачко дишење, друго Ех.
	Поргабл-респиратори за белодробна инсуфициенција
94.01/1v-1b	Фотелји што се претвораат во кревет Ех.
	Специјални фотелји-кревети во кои е можно менување положбата на болниот
94.02/1	Мабел за ординации Ех.
	Наклонувачки столови за деца — дистрофичари
94.02/2	Столови со механичко подигање, поместување или наведнување Ех.
	Катапулт-столови за помош при станување
94.04/2а	Душеци мадраци Ех.
	Душеци од импрегниран материјал, наполнети со маслена течност
94.04/2г	Други перници Ех.
	Перници од импрегниран материјал, наполнети со маслена течност

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објазувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 234
5 јуни 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

340.

Врз основа на член 127 став 2 од Законот за воените судови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77), сојузниот секретар за народна одбрана донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА АРБИТРИ НА ВОЕНАТА СТОПАНСКА АРБИТРАЖА ПРИ СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

За арбитри на Воената стопанска арбитража при Сојузниот секретаријат за народна одбрана се именуваат:

1) Илиќ Ѓорѓе, дипломиран правник, полковник на правна служба во пензија, од Белград, кој истовремено се определува и за заменик на претседателот на Воената стопанска арбитража;

2) д-р Јовановиќ Илија, полковник на правна служба во пензија, од Белград, кој истовремено се определува за заменик на претседателот на Воената стопанска арбитража;

3) Петровиќ Бранислав, потполковник на правна служба во Заводот за социјално осигурување на воените осигуреници, кој истовремено се определува и за заменик на претседателот на Воената стопанска арбитража;

4) д-р Антонијевиќ Зоран, професор на Правниот факултет во Белград;

5) м-р Дацијар Љубан, потполковник на правна служба во Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена;

6) д-р Ѓуровиќ Радомир, професор на Правниот факултет во Белград;

7) Гамулин Тонко, директор на Основната организација на здружен труд „Црвено море“ Сплит;

8) м-р Ѓунио Миленко, дипломиран правник, помошник на главниот директор на Работната организација „Југоминерал“, Загреб;

9) д-р Грегориќ Фрањо, член на Претседателството на Стопанската комора на град Загреб, Загреб;

10) Грубор Мирко, дипломиран економист, полковник на финансиска служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

11) д-р Јањиќ Миодраг, виш правен советник во Институтот за споредбено право во Белград;

12) Јовиќ Воислав, судија на Уставниот суд на Војводина;

13) Кафеџиќ Зијад, член на работорводниот одбор на Сложената организација на здружен труд „УНИС“ — Здружена метална индустрија. Сараево;

14) м-р Ковачевиќ Иво, потполковник на финансиска служба во Воената пошта 2280 Белград;

15) Кович Тоне, претседател на Колегијалниот работорводен орган „Искра“ Работна организација „ЕЛЕКТРОЗВЕЗЕ“, Љубљана;

16) Кривокапиќ Душан, дипломиран правник, потполковник на правна служба во Заводот за социјално осигурување на воените осигуреници;

17) Лавриншег Алојзиј, дипломиран економист потполковник на интендантска служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

18) д-р Лоза Богдан, професор на Правниот факултет во Сараево;

19) д-р Југер-Катушиќ Радојка, професор на Правниот факултет во Загреб;

20) Максимовски Светозар, директор на Стопанска банка, Куманово;

21) Марчец Ивица, потполковник на финансиска служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

22) д-р Марковиќ Мило, професор на Економскиот факултет во Титоград;

23) д-р Мехди Хетема, секретар на Стопанската комора на Косово, Приштина;

24) Мијушковиќ Андрија, инженер, претседател на рабoтoвoднoиoт oрган на Железарицата „Борис Кидрич“, Никшиќ;

25) Милановиќ Владета, дипломиран машински инженер, мајор на техничка служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

26) Митровиќ Слободан, директор на Работната организација за наменско производство, во состав на Заводот „Црвена застава“, Крагуевац;

27) Перин Милинко, генерален секретар на Стопанската комора на Војводина;

28) Первиз Махмут инеженер, член на рабoтoвoднoиoт oрган на Работната организација „ШИПАД-ВРБАС“, Бања Лука;

29) Протиќ Стратос, секретар на Надворешнoтoтoгoвoскaтa арбитража при Стопанската комора на Југославија, Белград;

30) д-р Пухан Иван, професор на Правниот факултет во Скопје;

31) Роде Витја, член на рабoтoвoднoиoт oрган на Работната организација „ТАМ“, Марибор;

32) д-р Ромац Анте, професор на Правниот факултет во Загреб;

33) Савиќ Станиша, директор на Основната организација на здружен труд за наменско производство во „Крушиќ“, Валево;

34) Соколовиќ Витомир, полковник на правна служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

35) д-р Стрезовски Стрезо, професор на Правниот факултет во Скопје;

36) Урбанчиќ Свјатополк, дипломиран инженер, полковник на градежна служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

37) Воиновиќ Воин, генерален директор на претпријатието „Гранекспорт“, Белград;

38) д-р Забел Бојан, професор на Правниот факултет во Љубљана;

39) Зориќ Бранко, потполковник на градежна служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

40) Жокал Алојз, претседател на Координациониот одбор за соработка со Југословенската народна армија, при Стопанската комора на Словенија, Љубљана.

Бр. 889

20 мај 1981 година

Белград

Сојузен секретар
за народна армија,
Никола Љубичиќ, с. р.

341.

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за составот на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/78, 1/80 и 41/80) претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

1. Во Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/78, 68/78, 31/79, 52/79, 14/80, 25/80 и 62/80), во точка 1 во одделот под а), одредбата под 2 се менува и гласи:

„2) Од Сојузниот секретаријат за внатрешни работи Драгутин Паповиќ, помошник на сојузниот секретар за внатрешни работи;“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

XI/01 Бр. 2585/1

27 мај 1981 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за сообраќај и врски,
Анте Зелиќ, с. р.

342.

Врз основа на член 25 став 4 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ РАБОТНИТЕ ПРОСТОРИИ И ОПРЕМАТА ЗА ПРЕГЛЕД НА ЖИГОСАНИ УГОСТИТЕЛСКИ САДОВИ, КАКО И РАБОТНИЦИТЕ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ПОГЛЕД НА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА, АКО МУ СЕ СТАВААТ НА РАСПОЛАГАЊЕ НА ОРГАНОТ ЗА КОНТРОЛА ПРИ ПРЕГЛЕДОТ НА ЖИГОСАНИ УГОСТИТЕЛСКИ САДОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите што мораат да ги исполнуваат работните простории и опремата за преглед на жигосани угостителски садови, како и условите во поглед на стручната подготовка на работниците што организацијата на здружен труд е должна да ѝ ги стави на располагање на подраччната организациона единица на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали (во натамошниот текст: органот за контрола) при прегледот на жигосани угостителски садови, ако прегледот на тие мерила, на нејзино барање, по исклучок од одредбата на член 25 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата, се врши во нејзините деловни простории.

Член 2

Работната просторија за преглед на жигосани угостителски садови мора:

1) да биде чиста, сува, изградена во согласност со техничките нормативи и доволно пространа за сместување на опремата, за вршење на надворешниот преглед и за испитување на зафатнината на единиците на мостра на жигосани угостителски садови (во натамошниот текст: единиците на мостра);

2) да ги исполнува пропишаните услови во поглед хигиенско-техничката заштита;

3) да има дневно и електрично осветлување според југословенскиот стандард JUS U.C9.100, т. е. барањата во поглед на осветлувањето да бидат „големи“ и електричното осветлување да се изведува како „општо осветлување“.

Член 3

Температурата во работната просторија мора да биде во границите на $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ со осцилации во текот на мерењето помали од $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

Член 4

Опремата за преглед и испитување на зафатнината на единиците на мостра мора да биде на место што е најмногу оддалечено од грејни тела.

Работната просторија мора да биде заштитена од директно пробирање на сончеви зраци, за да може при испитувањето на зафатнината на единиците на мостра да се забележи знакот на мерата.

Член 5

Сидовите на просторијата мораат да бидат обложени со керамички плочки или обоени со мрсна боја, до височината што мора да изнесува најмалку 180 cm од подот.

Подот на просторијата мора да биде од бетон, обложен со керамички плочки или со виназ-плочки, со пропишан пад кон собирниот одводен отвор за отпадна вода.

Член 6

Во работната просторија мора да се наоѓа:

1) опрема за преглед и испитување на зафатнината на единиците на мостра;

2) дрвени или метални полици за сместување на 600 или повеќе единици на мостра заостанати и новоизбрани за преглед;

3) маса и столови за работа на работниците на органот за контрола.

Член 7

Во работната просторија не смеат да се држат предмети што би можеле да го попречуваат нормалното вршење на прегледот и испитувањето на зафатнината на единиците на мостра.

Член 8

За прегледот и испитувањето на зафатнината на единиците на мостра мора да биде обезбедена следната опрема:

1) маса за преглед и испитување на зафатнината на единиците на мостра со соодветна должина, на која е сместена опремата за рачно-поединечно и сервиско-автоматско испитување на зафатнината на единиците на мостра;

2) најмалку пет автоматски пипети од класата на точност „В“, за рачно-поединечно испитување на зафатнината на единиците на мостра;

3) работни еталони со зафатнина за целокупниот производствен асортиман на жигосаните угостителски садови;

4) уред за сервиско-автоматско испитување на зафатнина на единиците на мостра;

5) резервоар за чиста вода — најмалку од 50 l;

6) доводно-одводна инсталација за вода;

7) доволни количини на сите видови шаблони за нанесување на жиг и на знаци на мера.

Член 9

Номиналната зафатнина, допуштените отстапувања на зафатнината и времето на истекувањето на водата од работните еталони на зафатнината изнесува:

Номинална зафатнина во ml	Допуштени отстапувања во ml	Време на истекување во s
2 000	$\pm 0,40$	90 — 120
1 000	$\pm 0,20$	75 — 100
500	$\pm 0,10$	65 — 80
300	$\pm 0,06$	60 — 75
250	$\pm 0,06$	55 — 70
200	$\pm 0,06$	45 — 50
100	$\pm 0,04$	35 — 40
50	$\pm 0,02$	35 — 40
30	$\pm 0,01$	25 — 30
20	$\pm 0,01$	25 — 30

Член 10

Шаблоните мораат да бидат изработени од соодветен пластичен или некој друг погоден материјал.

Член 11

Доводната инсталација за чиста вода се поставува во сидовите на просторијата, а одводната — под масата во подот. Доводната инсталација се раздвојува над масата на онолку места колку што е потребно за испитување на зафатнината на единиците на мостра.

Член 12

Масата за преглед и испитување на зафатнината на единиците на мостра мора да има мијалник за садови поврзан со инсталацијата за довод и одвод на вода.

Масата за преглед и испитување на зафатнината на единиците на мостра и мијалникот за садови мораат да бидат изработени од материјал отпорен на вода и хемикалии.

Член 13

Масата за преглед и испитување на зафатнината на единиците на мостра се прицврстува со нозете стабилно за подот на просторијата и над неа се вградува срманче за работните еталони на зафатнината, за автоматските пипети и за резервоарот за вода.

Член 14

Димензиите на масата за преглед и испитување на зафатнината на единиците на мостра мораат да бидат такви што на работниците на органот за контрола да им овозможат најефикасна работа.

За работа во седечка положба мора да биде обезбеден подвижен стол со височина која се наместува и со можност за движење со помош на тркала, покрај масата за преглед и испитување на зафатнината на единиците на мостра.

За работа во стоечка положба, на подот покрај масата за преглед и испитување на зафатнината на единиците на мостра, мора да биде поставена дрвена решетка.

Член 15

Масата за преглед и испитување на зафатнината на единиците на мостра, при автоматското испитување на зафатнината на единиците на мостра, мора да има прифатни држачи на кои се ставаат единиците на мостра.

Наместувањето и исправноста на вертикалната положба на прифатените држачи се контролира со либела.

Член 16

Масата за преглед и испитување на зафатнината на единиците на мостра, при сервиско-автоматско испитување на зафатнината на единиците на мостра, мора да има, по средината, во својот надолжен правец, собирен канал за отпадна вода. Собирниот канал со одводната инсталација мора да биде така димензиониран што капацитетот на одведувањето да биде еден ипол до двапати поголем од доводниот капацитет. Собирниот канал со мрежест заштитник се обезбедува од зачепување.

Член 17

Уредот за сервиско-автоматско испитување на зафатнината на единиците на мостра се поставува на масата за преглед и испитување на зафатнината на единиците на мостра. Уредот за сервиско-автоматско испитување на зафатнината на единиците на мостра се прицврстува за масата, покрај собирниот канал за отпадна вода.

Член 18

Раководителот на работна единица или на служба, група, одделение, односно на друга форма на организирање на работата, во рамките на која се врши преглед и испитување на зафатнината на единиците на мостра, мора да ги исполнува следните услови:

1) да има виша школска подготовка од технолошка, машинска или организациска насока;

2) да ја познава опремата и уредот за преглед и испитување на зафатнината на единиците на мостра и производствено-технолошкиот процес на изработка на угостилески садови.

Член 19

Работниците кои ги поставуваат единиците на мостра на масата за преглед и за испитување на зафатнината на единиците на мостра, влеваат и излеваат вода од единиците на мостра, го опслужуваат уредот за сервиско-автоматско испитување на зафатнината на единиците на мостра и ракуваат со другата опрема, мораат да имаат средна школска подготовка.

Бројот на работниците кои ги вршат овие работи зависи од големината на сериите на жигосаните угостителски садови произведени во смени.

Член 20

Производителите на жигосаните угостителски садови се должни, во рок од една година од денот на објавувањето на овој правилник, да обезбедат работна просторија и целокупна опрема за преглед и за рачно-поединечно испитување на зафатнината на единиците на мостра со автоматски пипети.

Производителите на жигосаните угостителски садови се должни, во рок од две години од денот на објавувањето на овој правилник, да обезбедат уред за преглед и за сервиско-автоматско испитување на зафатнината на единиците на мостра.

Член 21

Решенијата со кои на определени организации на здружен труд им е одобрено, во нивните деловни

простории да се врши преглед на жигосаните угостителски садови, престануваат да важат во рок од една година од денот на објавувањето на овој правилник.

Член 22

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0303-6190/2

29 април 1981 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод
за мери и скапоцени метали,
Милицав Воичиќ, с. р.

343.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОСТРОЈКИ ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник претстанува да важи Решението за југословенските стандарди за постројки за централно греење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/76).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-9065/1

12 мај 1981 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

344.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НУМЕРАЦИЈА НА НЕДЕЛИТЕ ВО ГОДИНАТА

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој го има следниот назив и ознака:

Нумерација на неделите во годината — — — — — JUS A.D0.108 донесен со Решението за југословенските стандарди за основни и општи стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/73).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-9064/1
12 мај 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

345.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, р. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФЕ-
РИТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за ферити што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Ферити. X-јадра. Општи ба-
рања — — — — — | JUS N.R.8.010 |
| 2) Ферити. RM-јадра. Општи ба-
рања — — — — — | JUS N.R.8.052 |
| 3) Ферити. Цевчиња и стапчиња.
Толеранции и гранични мерила — | JUS N.R.8.071 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз ферити што се произведуваат, односно увезуваат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Ферити. Цевчиња и стапчиња.
Толеранции и гранични мерила — | JUS N.R.8.071 |
| 2) Ферити. X-јадра. Општи ба-
рања — — — — — | JUS N.R.8.010 |
| 3) Ферити. RM-јадра. Општи ба-
рања — — — — — | JUS N.R.8.052 |
- донесени со Правилникот за југословенските стандарди за ферити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/78).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на четири месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-9859/1
25 мај 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

346.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОГНО-
ОТПОРЕН МАТЕРИЈАЛ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за огноотпорен материјал што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Огноотпорен материјал. Тер-
мини и дефиниции. Листа VI. Основ-
ни елементи на печки — — — | JUS B.D.6.006 |
| 2) Огноотпорен материјал. Тер-
мини и дефиниции. Листа VIII. Ин-
дустрија на кокс и гас — — — | JUS B.D.6.008 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Огноотпорен материјал. Тер-
мини и дефиниции. Листа VI. Еле-
менти на печки — — — | JUS B.D.6.006 |
| 2) Огноотпорен материјал. Тер-
мини и дефиниции. Листа VIII. Ин-
дустрија на кокс и гас — — — | JUS B.D.6.008 |
| 3) Огноотпорен материјал. Тер-
минологија на шест јазици. Листа VI.
Елементи на печки — — — | JUS B.D.6.019 |
| 4) Огноотпорен материјал. Тер-
минологија на шест јазици. Листа
VIII. Индустрија на кокс и гас — | JUS B.D.6.021 |
- донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на терминологијата на огноотпорниот материјал („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/70).

Член 3

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-9857/1
25 мај 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,

Букашин Драгојевиќ, с. р.

347.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА ЗА МЕРЕЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за електронска опрема за мерење што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Дигитални волтметри и електронски аналого-дигитални конвертори за еднона-
сочни напрегања — — — — — JUS L.G7.200

2) Катодни осцилоскопи. Терми-
ни, општи технички услови и методи
на испитување — — — — — JUS L.G7.300

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни, освен точ. 11.3.3, 11.3.4, 11.4.7, 11.6.2, 11.6.7, 11.9.1.1, 11.9.3, 11.9.4, 11.9.6, 11.9.7, 11.10.1.2, 11.10.1.3, 11.10.1.4, 11.10.2.2, 11.10.2.3, 11.10.2.4, 11.11.3, 11.11.4, 11.11.5, 11.11.6, 11.12.1, 11.12.2, 11.12.3, 11.16.4.16, и 11.16.15.1 на југословенскиот стандард JUS L.G7.200 и точ. 9.5.4, 9.6.1.2, 9.6.1.4, 9.7.2.1.2, 11, 12.1, 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3 и 12.2.4 на југословенскиот стандард JUS L.G7.300, чија примена не е задолжителна.

Југословенските стандарди од став 1 на овој член се задолжителни, а ќе се применуваат врз електронска опрема за мерење што ќе се произведе, односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на пет месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-9858/1
25 мај 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,

Букашин Драгојевиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за најмалиот број на членови на екипажот за безбедна пловидба што мораат да го имаат поморските бродови на трговската морнарица на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/81, се поткрале до-лунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЈМАЛИОТ БРОЈ НА ЧЛЕНОВИ НА ЕКИПАЖОТ ЗА БЕЗБЕДНА ПЛОВИДБА ШТО МОРААТ ДА ГО ИМААТ ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Во член 11 став 2 треба да гласи:

„Брод што плови во крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југославија мора, покрај другите членови на екипажот предвидени со овој правилник, да има, и тоа:

1) товарен брод над 300 БРТ: еден радиотелефонист, односно еден радиотелеграфист, ако бродот употребува радиотелефонски, односно радиотелеграфски уред;

2) патнички брод: еден радиотелефонист, односно еден радиотелеграфист, ако бродот има радиотелефонски, односно радиотелеграфски уред.“

По став 2 треба да се додаде поради пропуст изоставениот текст на став 3, кој гласи:

„Радиотелефонистот може да го замени секој член на екипажот на бродот што има соодветно овластување, освен заповедникот на бродот.“

Од Сојузниот комитет за сообраќај и врски, Белград, 1 јуни 1981 година.

ОДЛИКУВАЊА**УКАЗ**

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за извонредни заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Leonilde Joti, претседател на Пратеничкиот дом;
Arnaldo Forlani, претседател на Министерскиот совет;

Проф. Leoneto Amadei, претседател на Уставниот суд;

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Virgilio Rognoni, министер за внатрешни работи;
Lello Lagorio, министер за одбрана;

Pietro Calamia, амбасадор на Република Италија во СФР Југославија;

Luciano Radi, потсекретар во Претседателството на советот на министрите;

Aristide Gunnella, началник на Генералштабот на Министерството за одбрана;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Amb. Maurizio Bucrì, генерален директор на Дирекцијата во Министерството за надворешни работи и

Luigi Petroselli, градоначалник на Рим;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Min. Sergio Romano, директор на Генералната дирекција во Министерството за внатрешни работи;

Min. Giovanni Migliuolo, директор на Генералната дирекција во Министерството за надворешни работи;

Min. Raniere Vanni d'Arrhirafi шеф на кабинетот на министерот за надворешни работи;

Giovanni Coronas, шеф на полицијата;

Prefekt Giovanni Botiglieri, Претседателство на Советот на министрите.

Giuseppe Porpora, префект на Рим;

Ugo Gasbarri, шеф на кабинетот на министерот за внатрешни работи;

Prefekt Mario Semprini, шеф на кабинетот на Претседателството на Министерскиот совет;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Giuseppe Carbone, државен советник во Претседателството на Републиката

Min. Micekelangelo Jacobucci, аташе за печат на Претседателството на Републиката;

Giovanni Epifanio, инспектор во Претседателството на Републиката;

Min. Emanuele Scammacca, заменик шеф на Дипломатскиот протокол на Републиката;

Min. Enzo Perlot, шеф за печат во Министерството за надворешни работи;

Min. Luigi Guidobono Cavalchini, заменик шеф за печат во Министерството за надворешни работи;

Min. Sergio Berlindauer дипломатски советник на претседателот на Министерскиот совет;

Prefekt Vincenzo Mallardo, Протокол на Претседателството на Министерскиот совет;

Nicola D'Amato, советник во Претседателството на Министерскиот совет;

Min. Francesco Gentile, Протокол на Министерството за надворешни работи;

Min. Alfnoso Girace, Протокол на Министерството за надворешни работи;

Gardido Gianni, Претседателство на Министерскиот совет;

Luigi Morgone, советник во Генералната дирекција на Министерството за надворешни работи;

Arrhille Vinci Giacchi, советник во Генералната дирекција на Министерството за надворешни работи;

Augusto Isgro, шеф на полицијата на градот Рим;

Umberto Battuni советник во Претседателството на Министерскиот совет;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Andrea Mochi Onory, советник во Претседателството на Републиката;

Alberto Candilio, советник во Претседателството на Републиката;

Dino Danesi Visconti, советник во Протоколот; Italo Sansone, Протокол на општината Рим; Franco Mosti, заменик-шеф на полицијата; Luigi Arata советник на општината Рим; Gulielmo Jozia, генерален секретар на општината Рим;

Guisepppe Banboni Acqua, шеф на одделението за печат на Министерскиот совет;

Mario Mazzocchi, шеф на Протоколот во општината Рим;

Carlo Biferali, шеф на Кабинетот во општината Рим;

Pier Bennedeto Francese, советника во Одделението за печат и информации во Министерството за надворешни работи;

Giovanni Batista Colbertaldo, Протокол Antonio Badini, дипломатски советник во Претседателството на Министерскиот совет;

Antonio Troisi, началник на Службата за јавна безбедност на Министерството за внатрешни работи;

Alberto Memsoni, потпретседател на градот Рим;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Alfredo Basianelli, Протокол во Министерството за надворешни работи

Carlo Alberto Bararchi Rua, Протокол на Министерството за надворешни работи

Giuseppe Magno, Протокол во Министерството за надворешни работи

Cristina Ravaglia, Дипломатски Протокол на Републиката

Felice Vecchione, Шеф на кабинет на римската полиција

Pietro Longo, Раководител на одделението за странци во римската полиција

Mario Manzieri, Заменик-шеф на кабинетот на римската полиција

Salvatore Badali, Шеф на одделението за сообраќај на римската полиција

Allonso Lazzarini, шеф на политичкото одделение на римската полиција

Luigi Tripodi, Личен секретар на Претседателот на Републиката

Guilio Maria Viola Секретаријат на генералниот секретар

Sergio Loi, Генерален инспектор за јавна безбедност на Претседателството на Републиката

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Giorgio Falletti, Calogero Di Gesu, Fabrizio Inse-

rra, Erminia D'Eramo Lombardozzi, Maria Teresa Ferrando, Ornella Coppola Mazzaro, Nazzareno Micucci, Michele Marranzini, Salvatore Paolilli Treonco, Silvio Moscatelli, Domenico Del Gracco, Virginio Zocco, Stefano Casadei, Anna Maria Lorenzoni Esposito, Rosalba Giorgi Petruccelli, Franca Catania Lucignano;

— за заслуги во воспоставувањето на врски и зацврстување на соработката на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

Адмирал Giovanni Torrisi, началник на Генералштабот на Министерството за одбрана;

Генерал Salvatore Coniglio, командант на воено-територијална област;

Генерал Catulle Nardi, командант на Втората воздушна област;

Генерал Mario De Paolis, шеф на Кабинетот на Министерството за одбрана;

Генерал Capuzzo командант на Карабинерите;

Генерал Arnaldo Ferrara, Претседателство на Републиката;
 Контраадмирал Carlo Jorio, Претседателство на Републиката;
 Генерал Giovanni Romano, командант на аеро-дромот „Ciampino“

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Полковник Nicola De Santis, Претседателството на Републиката;
 Полковник Renato Trippini, шеф на Протоколот на Министерството за одбрана;
 Полковник Enrico Coppola, командант на карабињерите на Рим;
 Полковник Ugo Tonini, помошник-воен воздухопловен советник;
 Полковник Carlo Canatieri, командант на гардата на Претседателот на Републиката;
 Полковник Oscar Pedrazzini, Протоколот на Министерството за надворешни работи;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Потполковник Gabriele d'Annunzio,
 Потполковник* Vladimiro Ricci, командант на карабињерите во Министерството за надворешни работи;
 Потполковник Ivo Sassi, командант на група карабињери Рим I;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Мајор Giuseppe Pecoraro, командата на стражата на Претседателот на Републиката;
 Капетан Sergio Palermo;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Заставник Pietro Vicedomini, управител на пошта;

Бр. 116
 17 декември 1980 година
 Белград

Претседател
 на Претседателството на
 СФРЈ,
 Цвиетин Мијатовиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна		Страна
326. Закон за измена на Законот за боречкиот додаток — — — — —	877	343. Правилник за престанување на важењето на Решението за југословенските стандарди за постројки за централно греење	888
327. Закон за измена на Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ — — — — —	877	344. Правилник за престанување на важењето на југословенскиот стандард за нумерација на неделите во годината — — — — —	888
328. Закон за измена на Законот за воените инвалиди — — — — —	878	345. Правилник за југословенските стандарди за ферити — — — — —	889
329. Закон за измена на Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој — — — — —	878	346. Правилник за југословенските стандарди за огноотпорен материјал — — — — —	889
330. Закон за измена на Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година — — — — —	879	347. Правилник за југословенските стандарди за електронска опрема за мерење — — — — —	890
331. Закон за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници во 1981 година — — — — —	879	Исправка на Правилникот за најмалиот број на членови на екипажот за безбедна пловидба што мораат да го имаат поморските бродови на трговската морнарица на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	890
332. Закон за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства — кредитниот потенцијал на основните банки во 1981 година — — — — —	880	Одликувања — — — — —	890
333. Одлука за утврдување структурата на средствата што ја претставуваат основата за валоризација на средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година — — — — —	880		
334. Заклучоци за мерките за натамошен развој на самоуправниот судство — — — — —	880		
335. Уредба за дополненија на Уредбата за условите за привремен увоз на стоки — — — — —	881		
336. Одлука за Протоколот на Сојузниот извршен совет — — — — —	882		
337. Одлука за височината на надоместот за вршење задолжителен ветеринарско-санитарен преглед на пратки на животни, животински производи, животински суровини, животински отпадоци, семе за вештачко осеменување и други предмети со кои може да се пренесе заразна болест во прометот преку границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	882		
338. Одлука за височината на надоместот за вршење задолжителен здравствен преглед на растенијата во прометот преку границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	884		
339. Решение за ослободување од плаќање царина на специфична опрема, на уреди и инструменти за потребите на Сојузот на здруженијата на дистрофичарите на Југославија — — — — —	884		
340. Решение за утврдување на Листата на арбитри на Воените стопанска арбитража при Сојузниот секретаријат за народна одбрана — — — — —	885		
341. Решение за измена на Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски — — — — —	886		
342. Правилник за условите што треба да ги исполнуваат работните простории и опремата за преглед на жигосани угостителски садови, како и работниците во определени организации на здружен труд во поглед на стручната подготовка, ако му се ставаат на располагање на органот за контрола при прегледот на жигосани угостителски садови — — — — —	886		

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.